

# **HOTEL WELL 4\***

## **ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ**

### **ALL INCLUSIVE LIGHT**

**8.1.-15.1.2017 / 17.2.-5.3. / 14.4.-17.4. / 28.4. – 1.5.**

**26.6.-4.9. / 27.10.-5.11./22.12.-29.12.201**

#### **Пакетот вклучува:**

- Сместување во класичена или Premium соба
- Богат WELL појадок со послужување на шведска маса
- Домашна вечера со широк избор на локални специјалитети од Загорје, понуда на витална храна, специјално подготвена храна на front-cooking
- Лесен ручек со послужување на шведска маса со понуда на витална храна
- Бесплатен престој за деца од 2 до 12 години во придружба на две возрасни лица
- 1x фамилијарен ручек во Водната планета- пица од фурна со пијалоци
- Неограничена конзумација на пијалоци за ручек и вечера: пиво, вино и сокови, кафе, чај
- Работилници за деца со маскотата- Tuhi
- Забава во мини клуб, Tuhi-Aquafun во базен
- 1 x влез во Светот на сауната (важи за престој во Classic соба)
- Неограничен влез во Светот на сауната (важи за престој во Premium соба)
- Времето за опуштање со семејството – користење на спортските терени (зависно од достапноста)
- Капење во базените на Водената планета
- Капење во базените на Wellness центарот во Termalija во Terme Olimia, Словенија
- Нокно капење во базените на Водената планета во сабота до 02:00 часот наутро
- Користење на фитнес центарот
- "Велнес торба" (торба со бањарка и крпи)
- Добра анимациска програма
- Бесплатен Wi-Fi во просториите на хотелот

Цена по лице во двокреветна соба

	<b>Classic соба</b>	<b>Premium соба</b>
3 дена / 2 ноќи	168,00 €	197,00 €
4 дена / 3 ноќи	250,00 €	295,00 €
5 дена / 4 ноќи	300,00 €	355,00 €

**БЕСПЛАТЕН ПРЕСТОЈ ЗА 2 ДЕЦА ДО 11,99 ГОДИНИ,  
ЗАЕДНО СО ДВЕ ВОЗРАСНИ ЛИЦА ВО СОБА.**

Доплати:

Туристичката такса € 1,00 по лице на ден / Влез во Светот на Сауната 12.00 € по лице на ден / апартамент: Premium соба 70 € на ден, Classic соба 50,00 € на ден, / еднокреветна соба: Premium соба 25 € на ден, Classic соба 15,00 € на ден.